

[Home](#)[PokerStars School](#)[How to Play](#)[Deposits & Withdrawals](#)

Close the Ad

Get \$30 in free Play

 BeGambleAware.org || +18[Популарно денеска](#) [Последни вести](#) [Испрати фотка](#) [Маркетинг](#) [Импресум](#) [Контакт](#) [Квалитет на воздух](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [RSS](#)**PRESS 24**

од секој агол

Ми се допаѓа: [Follow](#)[НАСЛОВНА](#) [МАКЕДОНИЈА](#) [БИЗНИС](#) [СВЕТ](#) [РЕГИОН](#) [ЗАБАВА](#) [СПОРТ](#) [ТЕХНОЛОГИЈА](#) [ИНТЕРВЈУ](#)[Политика](#) [Скопје](#) [Црна Хроника](#)**ИЗДВОЕНО**

15.08.2018 - 08:14

Македонските праски нема да се извезуваат на рускиот пазар - на сила забраната



15.08.2018 - 08:09

Се бришеа починати лица од списокот на ДИК - се пријавува и дијаспората



14.08.2018 - 17:22

Сугарески: Не е точно дека Владата намерно

ЕФН со поддршка ЗНМ во врска со измените на Изборниот законик

**Каде треба да сме на пат за Вас? Gebrüder Weiss**

Вашиот партнер за комплетни логистички решенија – од Европа до Азија

KEEP AN EYE powered by MediaSolutions

[Facebook](#) 3[Twitter](#)[Viber](#)[Messenger](#)[Telegram](#)**EFJ****European Federation of Journalists**

Европската федерација на новинарите (ЕФН) изразува силна поддршка на ставот на Здружението на новинарите на Македонија и другите медиумски организации - Самостојниот синдикат на независни новинари, Советот за етика во медиумите на Македонија, кои се спротивставија на последните измени на изборната регулатива.



го поништи тендерот за евтени летови

Според ЕФН, апсолутно е оправдана критиката што еснафските здруженија ја упатија во врска со новите законски решенија. Забележува дека измените овозможуваат мешање на властите во слободата на медиумите и независноста на уредувачката политика за време на изборни кампањи.

- Овие штетни измени на Изборниот законик не придонесуваат во ситуација кога имаме блокирани медиумски реформи и несомнено ќе влијаат и во работата на медиумите и во севкупниот демократски амбиент за време на предизборните кампањи во негативен правец, се вели во соопштението на ЕФН.

Европската федерација на новинарите реагира и дека со една од измените Државната изборна комисија се овластува да ги регистрира и да го следи известување на онлајн медиумите за време на изборите. Покрај ова, предвидени се и казни до 4.000 евра за неизбалансирано или непристрасно известување во медиумите.

МАКЕДОНИЈА



15.08.2018 - 09:19

Велковски разрешен - Деари привремено на чело на БЈБ

1	Македонија	1	104	402
2	Словенија	1	718	323
3	Белорусија	1	89	155
4	Франција	4	89	454
5	Словачка	1	31	349
6	Словенија	1	30	324
7	Словенија	1	19	444
8	Словенија	1	19	312
9	Словенија	1	18	312
10	Словенија	1	18	312
11	Словенија	1	18	312
12	Словенија	1	18	312
13	Словенија	1	18	312
14	Словенија	1	18	312
15	Словенија	1	18	312

15.08.2018 - 09:09

Ниту еден универзитет од Македонија не се најде на Шангајската листа



15.08.2018 - 09:02

„Пржи“ сонце но не за долго - се спрема невреме, ова е состојбата утрово



15.08.2018 - 08:44

Избегнете ја гужвата до работа - овие патишта се проблематични



Like 3 Share Tweet Follow @press24mk 6,365 followers

Македонија 14.08.2018 - 17:18



Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

Recommend 3 Tweet

0 Comments

Sort by Oldest



Add a comment...

Facebook Comments Plugin

НАЈЧИТАНО СЕГА



ВИДЕО: Сите доаѓаат да го видат ова чудо - на големиот празник црквата е полна змии, верниците седат со нив

ФОТО: Сите се фатиле за глава кога виделе како е паркиран овој



ПОПУЛАРНО



ФОТО: Саудиската принцеза не носи хиџаб - со својата убавина остава...



ФОТО: Црногорците од морето извлекле улов на кој не се надевале

15.08.2018 - 08:28

Шекеринска со американски војници на Криволак

15.08.2018 - 08:09

Се бришеа починати лица од списокот на ДИК - се пријавува и дијаспората



автомобил - ова е хитот на летото



Црногорци го уловиле ова и се шокирале: Мислеле дека е ајкула, а сега им е криво што ја убиле



Страшна несреќа го потресе регионот: Младиот Никола не можел да го одврзе појасот, починал на лице место

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ



Велковски разрешен - Деари привремено на чело на БЈБ

3	University of Cambridge		1	71.0	82.3
4	Massachusetts Institute of Technology (MIT)		3	69.9	78.8
5	University of California, Berkeley		4	68.3	68.8
6	Princeton University		5	61	66.8
7	University of Oxford		2	60	66.8
8	Columbia University		6	60.2	62.8
9	California Institute of Technology		7	57.4	53.6
10	University of Chicago		8	56.6	69.2
11	University of California, Los Angeles		9	51.2	28.2
12	Cornell University		10	50.7	43.1
12	Yale University		10	50.7	47.1

Ниту еден универзитет од Македонија не се најде на Шангајската листа



„Пржи“ сонце но не за долго - се спрема невреме, ова е состојбата утрово



ВИДЕО: Сите доаѓаат да го видат ова чудо - на големиот празник црквата е полна змии, верниците седат со нив



ВИДЕО: Невреме во регионот - дрва и вода по улиците



ФОТО: Една од најубавите жени го покажа вистинското лице - „Не е...“



Фото: Спасувачите ги дочекале морничави сцени по рушењето на мостот...

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

- Велковски разрешен - Деари привремено на чело на БЈБ
15.08.2018 - 09:19
- Ниту еден универзитет од Македонија не се најде на Шангајската листа
15.08.2018 - 09:09
- „Пржи“ сонце но не за долго - се спрема невреме, ова е состојбата утрово
15.08.2018 - 09:02
- ВИДЕО: Сите доаѓаат да го видат ова чудо - на големиот празник црквата е полна змии, верниците седат со нив
15.08.2018 - 08:57
- ФОТО: Сите се фатиле за глава кога виделе како е паркиран овој автомобил - ова е хитот на летото
15.08.2018 - 08:47

ИНТЕРВЈУ



Билјана Ванковска: Гласањето „против“ е замка што ја подготвува власта